




## Солун - Паралиа - Метеори - Воден



### 1 ден: 30.12.2018 (недела) Скопје/Штип –Солун -Паралиа

Поаѓање за Солун од Скопје на паркингот кај хотелот Вип во 05.00 часот со туристички автобус. Пристигнување во Солун околу 10.00 часот. Разглед на градот со посета на Виа Игнација, црквата Св. Димитрија, Римскиот форум, Белата Кула... Слободно време за индивидуални прошетки и шопинг по познатите улици Via Egnatia и Tsimitski. Посета на еден од големите шопинг центри Cosmos Mediteranean ( можност да се искористат новогодишните попусти). Попладне поаѓање за Паралиа. Пристигнување и сместување во хотел. Слободна вечер. **Ноќевање.**



### 2 ден: 31.12.2018 (понеделник) Паралиа-Метеори-Паралиа

**Појадок.** По појадокот можност за целодневен факултативен излет до манастирската населба Метеори со посета на еден од многуте средновековни манастири подигнати на високи карпи. Попатна посета на Каламбака. Попладне враќање во Паралиа. Вечерта организирана факултативна свечена Новогодишна вечера во таверна со уметничка програма на грчки песни и танци и со специјалитети на грчката кујна. Дочек на Нова 2019 година. **Ноќевање.**



### 3 ден: 01.01.2019 (вторник) Паралиа ОШтип/Скопје

**Појадок.** По појадокот следува слободно претпладне во Паралиа за шопинг. Околу пладне заминување за Македонија со попатна посета на водопадите во Воден. Посета на freeshop Богородица. Пристигнување во Скопје во вечерните часови.

**ЦЕНА: 4.250,00 денари**

#### Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз со туристички автобус
- Сместување во хотел во Паралиа на база две ноќевања со појадок;
- Организиран шопинг во Солун и Космос;
- Разглед на Солун;
- Посета на водопадите во Воден;
- Организација и пратител на патувањето

#### Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Новогодишна вечера во таверна;
- Факултативен излет до Метеори 10 еур (минимум 35 лица пријавени за реализација);
- Влезници за посетите;
- Патничко осигурување

#### Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање

**Рок на пријавување до 15.12.2018**

**За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!**

**Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ**

